

ПРИГОВОР

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		E-mail	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во **КБ Прво пензиско друштво АД Скопје**, апликант за вработување, практикант, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг, клиент/странка и сл.)

Категорија на субјект
Вашата врска со КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (за да можеме навремено да одговориме на Вашето барање, Ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во КБ Прво пензиско друштво АД Скопје) во својство на контролор:

3. Причина поради која приговарате

Согласно член 25 од ЗЗЛП¹, приговарам на обработката на моите лични податоци (наведете ја причината):

Документ кој мора да се достави во прилог на ова Барање:

- доказ за Вашиот идентитет²

Одговорот на ова Барање, доставете го

- на мојата адреса на живеење
- на мојата e-mail адреса

Потпис _____	Датум _____
---------------------	--------------------

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

² За да бидеме сигурни дека ја ограничуваме обработката на личните податоци на вистинската личност, доставете доказ за Вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана фотографија од документ (не испраќајте оригинали). Копијата ќе биде избришана т.е. уништена веднаш по спроведената идентификација.

Важни напомени:

- КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (контролор) го задржува правото да го одбие извршувањето на Вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи.
- Контролорот може да Ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на Вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на Вашиот идентитет.
- Контролорот ќе одговори на Вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на барањето. Рокот може да се продолжи за уште два месеци, за што ќе бидете навремено информирани.
- Контролорот може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно.